



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Службен гласник на Општина Прилеп - Излегува по потреба	23 Февруари 2012 година Службен гласник број 2 Овој примерок чини 50 ден. Годишна претплата 2.000 ден.	Жиро с-ка при Комерцијална банка - Филијала Прилеп 300020000208779 ЕДБ 4021996117695
Адреса: Питу Гули бр.2, тел.416-454, www.prilep.gov.mk email:prilep@prilep.gov.mk		

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА
ЗАКЛУЧОЦИТЕ ЗА ДОНИРАЊЕ НА
СРЕДСТВА ЗА
ЦРКВАТА "СВЕТА ПЕТКА" И ДЕЦА
СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ,
ЗАБОЛЕНИ ОД ЦЕРЕБРАЛНА
ПАРАЛИЗА**

1. Заклучоците за донирање на средства за Црквата "Света Петка" и деца со посебни потреби, заболени од церебрална парализа, се објавуваат во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 471/1-1
23.02.2012 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 22.02.2012 година, донесе:

З А Л У Ч О Ц И

за донирање на средства за Црквата "Св. Петка" и деца со посебни потреби, заболени од церебрална парализа

1. Покачувањето на надоместокот на членовите на Советот за месец Февруари, со препорака покачувањето на платата од Градоначалникот за месец Февруари 2012 година, да се донира за изградба на Црквата "Св. Петка" - Прилеп.

2. Покачувањето на надоместокот на членовите на Советот за месец Март, со препорака покачувањето на платата од Градоначалникот за месец Март 2012 година, да се донира за децата со посебни потреби - заболени од церебрална парализа.

3. Заклучоците ќе се објават во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07 - 466/1-1
22.02.2012 год.
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ

на Советот на општина Прилеп
Проф. Д-р Гордана Мицеска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен

Службен гласник на Општина Прилеп бр. 2 од 23.02.2012 година

гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:	-400.000 0 0 0 0 427110 Привремени вработувања <u>1.000.000 0 0 0 0</u> 0 0 0 0
--	--

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ПРЕНАМЕНА НА СРЕДСТВА ВО
БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА
2012 ГОДИНА

1. Одлуката за пренамена на средства во Буџетот на општина Прилеп за 2012 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 471/1 ГРАДОНАЧАЛНИК
23.02.2012 година на Општина Прилеп
Прилеп Марјан Ристески

Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на Р.М." бр.5/2002) и член 43 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" број 4/2005), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 13.05.2011 година, донесе:

ОДЛУКА

за измена на распоредот на
средствата во Буџетот на Општина
Прилеп за 2012 година

Член 1

Со оваа Одлука се врши измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина - Прилеп за 2012 година и тоа на следниот начин:

Подпрограма
Буџет Самоинансир. Донации
Дотациии Кредит
Подставка

ЕОО ГРАДСКА АДМИНИСТРАЦИЈА

421320 Телефон и телефакс	-200.000 0 0 0 0
421410 Горива и масла (моторни возила)	-200.000 0 0 0 0
426310 Семинари и конференции	-200.000 0 0 0 0
426410 Објавување на огласи	

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп" и станува составен дел на Буџетот на Општина Прилеп за 2012 година.

Број 07 - 466/2 ПРЕТСЕДАТЕЛ
22.02.2012 год. на Советот на општина Прилеп
Прилеп Проф. Д-р Гордана Мицеска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА
ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ИЗВРШЕНИОТ
ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА ЈКП
"КОМУНАЛЕЦ" ЗА 2011 ГОДИНА

1. Решението за давање согласност на Извештајот за извршениот Оперативен план на ЈКП "Комуналец" за 2011 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 471/2 ГРАДОНАЧАЛНИК
23.02.2012 година на Општина Прилеп
Прилеп Марјан Ристески

Врз основа на член 11 став 1 од Законот за јавни претпријатија ("Службен весник на РМ" 38/96, 6/2002 и 40/2003) член 36 точка 15 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" 6/2003), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 22.02.2012 година, донесе:

Р Е Ш Е Н И Е

Службен гласник на Општина Прилеп бр. 2 од 23.02.2012 година

за давање согласност на Извештајот за извршениот Оперативен план на ЈКП "Комуналец" - Прилеп за 2011 година

1. Се дава согласност на Извештајот за извршениот Оперативен план на ЈКП "Комуналец" - Прилеп за 2011 година .

2. Решението ќе се објави во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07 - 466/3 ПРЕТСЕДАТЕЛ
22.02.2012 год. на Советот на општина Прилеп
Прилеп Проф. Д-р Гордана Мицеска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА
ИЗВЕШТАЈОТ НА ЈКП "КОМУНАЛЕЦ" ЗА
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА
УПРАВУВАЊЕ НА ОТПАД ВО ОПШТИНА
ПРИЛЕП ЗА 2011 ГОДИНА**

1. Решението за давање согласност на Извештајот на ЈКП "Комуналец" за спроведување на Програмата за управување на отпад во општина Прилеп за 2011 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 471/3 ГРАДОНАЧАЛНИК
23.02.2012 година на Општина Прилеп
Прилеп Марјан Ристески

Врз основа на член 11 став 1 од Законот за јавни претпријатија ("Службен весник на РМ" 38/96, 6/2002 и 40/2003) член 36 точка 15 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" 6/2003), Советот на

Општина Прилеп на седницата, одржана на 22.02.2012 година, донесе:

РЕШЕНИЕ

за давање согласност на Извештајот на ЈКП "Комуналец" - Прилеп за спроведување на Програмата за управување на отпад во Општина Прилеп за 2011 година

1. Се дава согласност на Извештајот на ЈКП "Комуналец" - Прилеп за спроведување на Програмата за управување на отпад во Општина Прилеп за 2011 година.

2. Решението ќе се објави во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07 - 466/4 ПРЕТСЕДАТЕЛ
22.02.2012 год. на Советот на општина Прилеп
Прилеп Проф. Д-р Гордана Мицеска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ДЕТАЛЕН
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЕ.5,
УРБАН БЛОК 5.02, ПЛАНСКИ
ОПФАТ "А" ВО ОПШТИНА ПРИЛЕП**

1. Одлуката за донесување на Детален урбанистички план за УЕ.5, Урбан Блок 5.02, плански опфат "А" во Општина Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 471/4 ГРАДОНАЧАЛНИК
23.02.2012 година на Општина Прилеп
Прилеп Марјан Ристески

Врз основа на чл.26,ст.4 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, ("Сл.весник на РМ"бр.51/05,137/2007,91/09,124/10,18/11

и 53/11), чл.22 ст.1, т.1 и чл.36 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на РМ"бр.5/02) и чл.14 ст.1 т.1 и чл.26 од Статутот на општина Прилеп ("Сл.гласник на општина Прилеп" бр.6/03), Советот на општина Прилеп на седницата одржана на ден 22.02.2012, донесе:

О Д Л У К А
за донесување на Детален
урбанистички план за УЕ 5, Урбан
Блок 5.02, плански опфат „А,, во
Општина Прилеп

Чл.1

Се донесува Детален урбанистички план за УЕ 5, Урбан Блок 5.02 , плански опфат „А,, во Општина Прилеп , плански период 2011-2016 , (во понатамошниот текст:планот), како што е означено во графичките прилози кои што се составен дел на оваа Одлука.

Планот го опфаќа локалитетот со следните граници:

Од североисток во должина од 58м оди по наменска зона во ГУП низ дел од КП бр.743/2;

Од северозапад во должина од 250м оди низ КП бр.743/2, по граница на наменска зона по ГУП;

Од запад во должина од 80м оди низ КП бр.743/2 по граница на наменска зона по ГУП;

Од југозапад во должина од 60м оди низ КП бр.743/2, по граница на наменска зона;

Од југоисток границата на опфатот оди по осовина на собирната улица "Борис Кидрич" со ознака С4, во должина од 297,4м.

Вака определениот плански опфат е со површина од 2,2635 ха.

Чл.2

Планот од чл.1 на оваа Одлука ги содржи следните прилози:

-Предлог План изготвен од дооел ЈП за просторни и урбанистички планови од Прилеп со тех.бр.10/11 од Февруари 2012година .

-Програма за измена и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на територија на општина Прилеп бр.07-1568/21 од 22.08.2011 година ;

-Планска програма за изработка на Детален урбанистички план за УЕ 5 , УБ 5.02, плански опфат „А,, површина на опфат 2.2635ха , општина Прилеп, бр.03-298 од 25.08.2011 година.

-Извештај од извршена Стручна ревизија изработена од друштво за урбанизам, проектирање и инженеринг „ Урбан Проект,, дооел-Прилеп , тхе. Бр.17-06/11 од Ноември 2011година Прилеп.

-Одговор на забелешките од стручната ревизија тех.бр.10-а/11 од Ноември 2011 од изработувачот на планот.

- Решение за формирање Комисија за давање на мислење по Нацрт плановите од Градоначалникот на Општина Прилеп бр.08-35/1 од 08.01.2010година

- Мислење од Комисијата при ЕЛС Прилеп по Нацрт планот бр.03-2182/3 од 25.11.2011година, издадено од Комисија за урбанизам во општина Прилеп.

-Одлука за утврдување на Нацрт планот од Советот на општината бр.07-2549/8 од 28.12.2011година.

-Одлука за организирање на јавна презентација и јавна анкета по Нацрт планот, донесена од градоначалникот . бр.08-30/1 од 04.01.2012год.

-Соопштение за организирање на јавна презентација и јавна анкета по Нацрт планот бр.03-31/1 од 04.01.2012, објавено во јавни гласила.

-Решение за формирање стручна комисија за изработка на Извештајот од Јавна анкета за Нацрт планот бр.08-475/1 од 13.02.2009година

-Записник од Јавна презентација по Нацрт планот, изготвен од комисијата бр.09-357/8 од 16.01.2012година

- Извештај од спроведена јавна презентација и јавна анкета по Нацрт планот бр.09-357/10 од 24.01.2011година;

-Известување за постапување по забелешките во Извештај 09-36/4 од 27.01.2011год.

-Мислење од Завод за заштита на спомениците на Културата И музеј-Прилеп , бр.08-535/2 од 18.10.2010 година.

-Мислење од Министерство за култура -Управа за заштита на културното наследство бр.17-370/2 од 02.02.2012г.

-Мислење од ЕВН Македонија АД бр.24-42/2 од 13.01.2012година

-Согласност од Дирекцијата за заштита и спасување, Подрачно одделение за заштита и спасување - Прилеп бр.10-45/2 од 26.01.2011година.

- Мислење од ЈКП „Водовод и Канализација,, -Прилеп , бр.03-19/2 од 26.01.2012година.

-Мислење од општина Прилеп дека не е потребна изработка на стратемиска оцена на животната средина, бр.09-35/4 од 02.02.2012год.

-Согласност на Предлог План од Министерството за транспорт и врски бр.16-2231/2 од 13.02.2012год.

1 ОПШТ ДЕЛ

1. Насловна страна

2. Содржина

3. Извод од регистрацијата на фирмата

4. Лиценца на фирмата

5. Решение за одредување на планери

6. Овластувања на планерите

7. Програма за донесување на урбанистички планови на територијата на општина прилеп за 2010 год.

8. Планска програма

9. Податоци за постојна инфраструктура од приватни и јавни претпријатија кои стопанисуваат со инфраструктурните водови

- АД евн - скопје, кец - прилеп

- Македонски телеком ад - скопје

- ЈКП водовод и канализација - прилеп

- НУ завод за заштита на спомениците на културата и музеј - прилеп

- Мислење по извештај за стратемиска оцена на животна средина
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА

А - текстуален дел -

1. Вовед

2. Географско и геодетско одредување на подрачјето за планскиот опфат

3. Историјат на планирањето за подрачјето на планскиот опфат

4. Податоци за природните чинители во рамките на планскиот опфат

5. Податоци за создадените вредности и чинители во рамките на планскиот опфат

6. Инвентаризација и снимање на изградениот градежен фонд и вкупната физичка супраструктура

7. Инвентаризација и снимање на постојни споменички целини

8. Инвентаризација и снимање на изградената комунална инфраструктура

9. Инвентаризација и снимка на бесправно изградени градби

10. Анализа на степен на реализација на постојниот план

11.Анализа на можностите за просторен развој

12.Извод од план од повисоко ниво

Б - НУМЕРИЧКИ ДЕЛ -

1. Нумерички показатели на постојната состојба

В - ГРАФИЧКИ ДЕЛ -

1.Извод од ГУП

2.Извод од ДУП

3. Ажурирана геодетска подлога---=1:1000

4. Инвентаризација и снимање на изградениот градежен фонд и вкупната физичка супраструктура -----м=1:1000

5. Инвентаризација и снимање на изградената комунална инфраструктура _____м=1:1000

6. Инвентаризација и снимка на бесправно изградените градби -----м=1:1000

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

А - текстуален дел -

1. Вид на планот, назив на подрачјето на планскиот опфат и плански период

2. Географска и геодетска местополжба на планскиот опфат со прецизен опис на неговата граница по границите на катастарските парцели со кои се совпаѓа, оски на улици или други експлицитни линеарни симболи на геодетската подлога.

3. Текстуални одредби од Изводот од план од повисоко ниво кои се

однесуваат на планскиот опфат и претставуваат услови за планирање

4. Планска програма

5. Опис и образложение на планскиот концеп за просторниот развој и хармонизација на просторот на подрачјето во рамките на планскиот опфат

6. Опис и образложение на планските решенија за изградба, на наменската употреба на градежното земјиште парцелирано за изградба, на градежното земјиште за општа употреба, сообраќајната и комуналната инфраструктура

- Намена на земјиштето и градбите
 - Регулациони и градежни линии
 - Површини за градба и висински план
 - Процент на изграденост
 - Коефициент на искористеност
 - Сообраќај и нивелациски план
 - Водовод и Канализација
 - Електрика и ПТТ
 - Заштита од пожар и други природни и технички непогоди
 - Плански решенија за отстранување и спречување на архитектонски бариери за инвалидизирани лица
 - Заштита на животната средина
 - Мерки за заштита и спасување
 - Мерки за заштита на културното наследство
7. Економско образложение за начинот, обемот и динамиката на финасирање на реализацијата на планските решенија
8. Општи услови за изградба, развој и користење на земјиштето и градбите
9. Посебни услови за изградба, развој и користење на градежното земјиште и градбите

Б - НУМЕРИЧКИ ДЕЛ -

1. Нумерички показатели на планирана состојба

2. Билансни показатели

В - ГРАФИЧКИ ДЕЛ -

1. Регулационен план ----- м =1: 1000
2. План на површини за градење м =1: 1000
3. Сообраќаен план, нивелациски план
4. План на зеленило----- м =1: 1000
5. Инфраструктурен план----- м =1: 1000

- Водовод
- Канализација
- Електрика
- ПТТ

6. Синтезен план на планските решенија-----

----- м =1:

1000

Чл.3

Планот се заверува во 7(седум) примероци, од кои: еден се чува во архивата на Советот, еден кај органот што го спроведува, еден во надлежниот државен архив, еден примерок се доставува до Органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот, еден примерок се доставува до Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам, еден примерок се доставува до Државниот завод за геодетски работи и еден примерок се изложува кај донесувачот на Планот, заради достапност на јавноста.

Заверката со потпис и печат ќе ја изврши претседателот на Советот на општина Прилеп.

Чл.4

Составен дел на оваа Одлука е Извештајот од јавната презентација и јавната анкета, со образложение за прифатените и неприфатените забелешки, изработен од стручна комисија формирана од Градоначалникот на Општината.

Чл.5

Советот на општина Прилеп е должен во рок од 30 дена од донесувањето на Планот да обезбеди картирање на Планот на хамер или астралон. Картираните подлоги се предаваат на Државниот Завод за геодетски работи на чување и користење, како подлоги за издавање на нумерички податоци.

Чл.6

Планот ќе го спроведува надлежниот орган на општина Прилеп.

Чл.7

Оваа Одлука со заверен примерок од Планот се доставува до Органот на државната управа надлежен за вршење на работите од

областа на уредување на просторот.

Чл.8

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на општина Прилеп".

Број 07 - 466/5 ПРЕТСЕДАТЕЛ
22.02.2012 год. на Советот на општина Прилеп
Прилеп Проф. Д-р Гордана Мицеска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УАЕ БР.11, УРБАН БЛОК 11/3, ПЛАНСКИ ОПФАТ БЛОК "Б" ВО ОПШТИНА ПРИЛЕП

1. Одлуката за донесување на Детален урбанистички план за УАЕ бр.11, Урбан Блок 11/3, плански опфат блок "Б" во Општина Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 471/5 ГРАДОНАЧАЛНИК
23.02.2012 година на Општина Прилеп
Прилеп Марјан Ристески

Врз основа на чл.26,ст.4 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, ("Сл.весник на РМ"бр.51/05 и 137/2007), чл.22 ст.1,т.1 и чл.36 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на РМ"бр.5/02) и чл.14 ст.1 т.1 и чл.26 од Статутот на општина Прилеп ("Сл.гласник на општина Прилеп" бр.6/03),Советот на општина Прилеп на седницата одржана на ден 22.02.2012 година, донесе:

ОДЛУКА

за донесување на Детален урбанистички план за УАЕ бр.11,УБ11/3, плански опфат Блок,,Б,,во Прилеп

Чл.1

Се донесува Детален урбанистички план за УАЕ бр.11,УБ 11/3-дел плански опфат Блок „Б,, во Прилеп , (во понатамошниот текст:планот), како што е означено во графичките прилози кои што се составен дел на оваа Одлука.

Планот го опфаќа локалитетот со следните граници: од североисток граница е новопланирана собирна улица ,од северозапад граница е собирна улица „ Јоска Јорданоски,,према југозапад крак од собирна улица „Јоска Јорданоски,, додека од југоисточната и источната страна со улица „Кеј 1^{ви} Мај,, и река „Оревочка,, .

Вака определениот плански опфат е со површина од 14,423 ха.

Чл.2

Планот од чл.1 на оваа Одлука ги содржи следните прилози:

- **Програма за урбанистички планови за 2007год.,**за Општина Прилепдонесена од Советот на општината бр.07-2351/3 од 14.12.2006год .

- **Програма за донесување урбанистички планови на територијата на општина за 2008год.,** донесена од Советот на општината бр.07-140/6 од 18.01.2008 година .

-**Предлог Детален урбанистички план за УАЕ 11,УБ 11/3 плански опфат Блок,,Б,, , површина на плански опфат 14,423ха- општина Прилеп, тех.бр.145/07 од Јануари 2012година,** изработен од ДООЕЛ "Урбан Проект" од Прилеп.

-**Извештај од извршена Стручна ревизија** на нацрт планот изработена од ДОО "Ин-Пума" од Скопје , техн.бр.19/2008 ,од Февруари 2008г.

-Извештај за постапување по забелешките од Стручната ревизија на Нацрт планот, од изготвувачот на планот , со тех. Бр.145/2007 од август 2008 изработен од изработувачот на планот , ДООЕЛ " Урбан Проект " од Прилеп од Август 2008год.

-Мислење на Нацрт планот бр.16-10892/1 од 17.11.2008год.-МТВ Ы од Министерството за транспорт и врски ,Сектор за уредување на просторот-Скопје.

-Одговор на забелешките од Стручното мислење заведен во Општина Прилеп под бр.09-48/11 од 30.12.2008год.-изработен од ДООЕЛ"Урбан Проект "од Прилеп.

-Одлука за утврдување на Нацрт План бр.07-1144/12 од 06.05.2009 год.-Совет на Општина Прилеп.

-Одлука за организирање на јавна анкета и јавна презентација бр.09-574/2 од 20.07.2009год.

-Соопштение бр.09-574/3 од 20.07.2009 год. за организирање јавна презентација и јавна анкета објавено во печатен медиум.

-Решение за формирање Комисија за изготвување на Извештај за спроведената јавна презентација и јавна анкета бр.08-475/1 од 13.02.2009година

-Извештај од јавна анкета и стручна консултација бр.09-574/18 од 15.12.2009год

-Записник од јавна презентација и јавна анкета бр.09-574/7 од 15.12.2009година

-Записник од стручна консултација бр.09-574/16 од 31.07.2009година

-Известување за постапување по извештајот бр.09-574/19 од 15.12.2010година

-Оригинал Страница на заверка бр. 03-06/1 од 05.03.2007година од геодетски елаборате . (Ве молиме истата да ни биде вратена)

-Одговор на барање бр.08-527/2 од 18.10.2010година од Завод за заштита на спомениците на културата и музеј ЫПрилеп

-Мислење од Министерството за култура-Управа за заштита на културното наследство бр.17-2019/2 од 26.08.2011год.

-Согласност од Дирекцијата за заштита и спасување-Прилеп бр.10-338/2 од 05.10.2010година

-Мислење од Министерство за животна средина и просторно планирање бр.08-5288/2 од 07.07.2011година

-Мислење од Министерство за животна средина и просторно планирање ЫУправа за животна средина бр.11-7479/3 од 24.11.2011година

-Мислење од Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство бр.12-12141/2 од 21.12.2010година

-Согласност од ЕВН Македонија - КЕЦ Прилеп бр.24-5924/2 од 30.12.2011 год

-Мислење од ЈКП „Водовод и КАнализација „ Прилеп бр.03-50/2 од 26.01.2012год.

- Согласност бр.16-2706/2 од 10.02.2012година на Предлог детален урбанистички план за УАЕ 11,УБ 11/3, плански опфат Блок„Б,, од Министерството за транспорт и врски;

ОПШТ ДЕЛ

- Насловна страна

- Содржина

- Извод од регистрацијата на фирмата

- Лиценца на фирмата

- Овластувања на планерот

- Елаборат за ажурирање на подлога

ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА

А. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ:

1. Вовед

2. Географски и геодетски податоци за подрачјето на планскиот опфат

3. Историјат на планирањето на подрачјето од планскиот опфат

4. Податоци за природните чинители
 - 4.1. Природни фактори
 - 4.1.1. Географска положба
 - 4.1.2. Сеизмика на просторот
 - 4.1.3. Културно наследство
 5. Податоци за создадените вредности и чинители
 6. Инвентаризација на постоен градежен фонд
 - 6.1. Билансни показатели
 7. Инвентаризација на постојна комунална инфраструктура
 - 7.1. Водовод и канализација
 - 7.2. Електроенергетика
 - 7.3. Телекомуникациона мрежа
 - 7.5. Сообраќајна мрежа
 8. Анализа на степен на реализација на важечкиот план
 9. Анализа на можностите за развој
- Б. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ**
1. Макролокација - ситуација Р=1:25000
 2. Извод од постоен ГУП на градот - намена на површини Р=1:5000
 3. Ажурирана геодетска подлога Р=1:1000
 4. Инвентаризација и снимка на бесправно изградени градби Р=1:1000
 5. Инвентаризација на постоен градежен фонд Р=1:1000
 6. Инвентаризација на постојна инфраструктура Р=1:1000
- А. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ:**
1. Вовед
 2. Географски и геодетски податоци за планскиот опфат
 3. Насоки од изводот од план од повисоко ниво
 4. Планска програма на просторниот развој
 5. Опис и образложение на планскиот концепт
 6. Опис и образложение на планските решенија за изградба и намена на градежното земјиште
 - 6.1. Групи на класи на намени
 - 6.2. Парцелација и регулација
 - 6.3. Површини за градба и висински план
 - 6.4. Билансни показатели

7. Опис и образложение на планските решенија за сообраќај и комунална инфраструктура
 - 7.1. Плански решенија на примарна и секундарна сообраќајна мрежа
 - 7.1.1. Нивелациско решение
 - 7.2. Хидротехничка инфраструктура
 - 7.2.1. Водовод
 - 7.2.2. Фекална канализација
 - 7.2.3. Атмосверска канализација
 - 7.3. Електроенергетика
 - 7.3.1. Улично осветление
 - 7.4. Телекомуникациона мрежа
8. Останато
 - 8.1. Делумно обработени барања
9. Услови за изградба, развој и користење на земјиштето и градбите во рамките на планскиот опфат
 - 9.1. Општи услови
 - 9.2. Посебни услови
10. Мерки за заштита
 - 10.1. Мерки за заштита на животна средина
 - 10.2. Мерки за заштита од пожар
 - 10.3. Мерки за заштита од воени разурнувања
 - 10.4. Останати мерки

Б. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ

1. Регулационен план Р=1:1000
2. План на површини за градење Р=1:1000
3. Инфраструктурен план Р=1:1000
4. Сообраќаен, нивелмански план Р=1:1000
5. Синтезен план Р=1:1000

Чл.3

Планот во 7(седум) примероци, од кои: еден се чува во архивата на Советот, еден кај органот што го спроведува, еден во надлежниот државен архив, еден примерок се доставува до Органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот, еден примерок се доставува до Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам, еден примерок се доставува до Државниот завод за геодетски работи и еден примерок се изложува кај донесувачот

на Планот, заради достапност на јавноста.

Заверката со потпис и печат ќе ја изврши претседателот на Советот на општина Прилеп.

Чл.4

Составен дел на оваа Одлука е Извештајот од јавната анкета и стручната консултација, со образложение за прифатените и неприфатените забелешки, изработен од стручна комисија формирана од Градоначалникот на Општината.

Чл.5

Општина Прилеп е должна да обезбеди картирање на Планот на хамер или астралон. Картираните подлоги се предаваат на Државниот Завод за геодетски работи на чување и користење, како подлоги за издавање на нумерички податоци.

Чл.6

Планот ќе го спроведува надлежниот орган на општина Прилеп.

Чл.7

Оваа Одлука со заверен примерок од Планот се доставува до Органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот.

Чл.8

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Прилеп „

Број 07 - 466/6 ПРЕТСЕДАТЕЛ
22.02.2012 год. на Советот на општина Прилеп
Прилеп Проф. Д-р Гордана Мицеска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА ДЕТАЛЕН
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЕ13, УРБАН

БЛОК 13.01, ПЛАНСКИ ОПФАТ "А" ВО ОПШТИНА ПРИЛЕП

1. Одлуката за донесување на Детален урбанистички план за УЕ13, Урбан Блок 13.01, плански опфат "А" во Општина Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 471/6 ГРАДОНАЧАЛНИК
23.02.2012 година на Општина Прилеп
Прилеп Марјан Ристески

Врз основа на чл.26,ст.4 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, ("Сл.весник на РМ" бр.51/05, 137/2007, 91/09, 124/10, 18/11 И 53/11), чл.22 ст.1,т.1 и чл.36 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на РМ"бр.5/02) и чл.14 ст.1 т.1 и чл.26 од Статутот на општина Прилеп ("Сл.гласник на општина Прилеп" бр. 6/03),Советот на општина Прилеп на седницата одржана на ден 22.02.2012 година, донесе:

О Д Л У К А

за донесување на Детален
урбанистички план за УЕ 13,
Урбан Блок 13.01, плански опфат „А,,
во Општина Прилеп

Чл.1

Се донесува Детален урбанистички план за УЕ 13, Урбан Блок 13.01, плански опфат „А,, во Општина Прилеп, плански период 2011-2016, (во понатамошниот текст:планот), како што е означено во графичките прилози кои што се составен дел на оваа Одлука.

Планот го опфаќа локалитетот со следните граници:

- североисточната страна е дефинирана со осовината на новопланираната магистрална улица М5, ул. "11 Октомври" во должина од 169,0 м;
- југоисточната страна е дефинирана со осовината на новопланираната собирна улица С4а, ул."Моша Пијаде", во должина од 96,0 м;
- југозападната страна е дефинирана со осовината на постојната улица како дел од

секундарната улична мрежа, ул. "11 Октомври" - крак, во должина од 147,0 м; северозападната страна е дефинирана со осовината на постојната улица како дел од секундарната улична мрежа, ул. "11 Октомври" - крак, во должина од 27,0 м.

Вака определениот плански опфат е со површина од 0,94 ха

Чл.2

Планот од чл.1 на оваа Одлука ги содржи следните прилози:

-Предлог План изготвен од додел ЈП за просторни и урбанистички планови од Прилеп со тех.бр.79/11 од Јануари 2012година .

-Програма за измена и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на територија на општина Прилеп бр.07-1568/21 од 22,08,2011година;

-Извештај од извршена Стручна ревизија изработена од друштво за урбанизам, проектирање и инженеринг „ Урбан Проект,, ДООЕЛ-Прилеп , тхе. Бр.19-06/11 од Декември 2011година Прилеп.

-Одговор на забелешките од стручната ревизија тех.бр.79-а/11 од Декември 2011 од изработувачот на планот.

- Решение за формирање Комисија за давање на мислење по Нацрт плановите од Градоначалникот на Општина Прилеп бр.08-35/1 од 08.01.2010година

- Мислење од Комисијата при ЕЛС Прилеп по Нацрт планот бр.03-2393/3 од 12.12.2011година, издадено од Комисија за урбанизам во општина Прилеп.

-Одлука за утврдување на Нацрт планот од Советот на општината бр.07-2549/9 од 28.12.2011година.

-Одлука за организирање на јавна презентација и јавна анкета по Нацрт планот, донесена од градоначалникот . бр.08-32/1 од 04.01.2012 година.

-Соопштение за организирање на јавна презентација и јавна анкета по Нацрт планот бр.03-33/1 од 04.01.2012, објавено во јавни гласила.

-Покана до Јавните претпријатија за учество на Јавна презентација и јавна анкета по Нацрт Планот бр.09-79/6 од 11.03.2011.

-Решение за формирање стручна комисија за изработка на Извештајот од Јавна анкета за Нацрт планот бр.08-475/1 од 13.02.2009година

-Записник од Јавна презентација по Нацрт планот, изготвен од комисијата бр.09-446/9 од 16.01.2012 година.

- Извештај од јавна презентација и јавна анкета по Нацрт планот бр.09-446/10 од 24.01.2011 година;

-Известување за постапување по забелешките во Извештај 09-36/4 од 27.01.2011 година.

-Мислење од Министерството за култура Управа за заштитан а културното наследство бр.17-3154/2 од 23.02.2011год.

-Мислење од Завод за заштитан а спомениците на Културата и музеј-Прилеп , од 30.09.2011година

-Мислење од ЕВН Македоника АД бр.24-44/2 од 13.01.2012година

-Мислење од Дирекцијата за заштита и спасување,Подрачно одделение за заштита и спасување - Прилеп бр.10-41/2 од 23.01.2011година.

- Мислење од ЈКП „Водовод и Канализација,, -Прилеп , бр.03-18/2 од 26.01.2012година.

-Согласност на Предлог План од Министерството за транспорт и врски бр.16-2230/2 од 07.02.2012 година.

ОПШТ ДЕЛ

1. Општ дел
2. Насловна страна
3. Содржина
4. Регистрација од Централен Регистар на РМ
5. Лиценца на правното лице
6. Решение за именување на одговорни планери
7. Копии од овластувањата на планерите

8. Програма за измена и дополнување на Програмата за донесување на урб. планови на територијата на Општина Прилеп
9. Планска програма
10. Геодетски елаборат за геод. работи за посебни намени за ажурирана геод. подлога
11. Документациона основа
12. Известување за водовите на постојната електрична мрежа бр. 27-4571/2 од 06.10.2011 год, издадено од ЕВН Македонија АД Скопје, КЕЦ – Прилеп.
13. Известување од ЈКП „Водовод и канализација“ – Прилеп, за водовите на постојната водоводна и канализациона мрежа бр. 03-550/2 од 12.10.2011 год.
14. Известување за водовите на постојната телефонска мрежа бр. 310-328541/2 од 06.10.2011 год. издадено од „Македонски Телеком“ АД Скопје.
15. Известување бр. 08-358/2 од 30.09.2011 год. за недвижно културно наследство – споменик на култура за дадениот плански опфат.
16. Мислење бр. 17-3154/2 од 23.12.2011 год. од Министерство за култура -Управа за заштита на културното наследство
17. Согласност бр. 10-41/2 од 23.01.2012 год. од Дирекција за заштита и спасување – Подрачно одделение Прилеп.
18. Текстуален дел
19. Вовед
20. Географско и геодетско одредување на подрачјето на планскиот опфат
21. Историјат на планирањето и уредувањето на планскиот опфат
22. Податоци за природни чинители и вредности во планскиот опфат
23. Географска положба
24. Сеизмика на просторот
25. Клима
26. Податоци за создадени вредности и чинители
27. Културно наследство
28. Инвентаризација и снимање на изградениот градежен фонд
29. Површина на опфатот-нумерички показатели
30. Нумерички показатели на ниво на катастарски парцели
31. Преглед на објекти по конструктивен систем
32. Преглед на објекти по спратност
33. Инвентаризација и снимање на градби од културно-историско значење
34. Инвентаризација и снимање на изградена комунална инфраструктура
35. Улична мрежа – сообраќај
36. Хидротехничка инфраструктура
37. Водовод
38. Фекална канализација
39. Атмосферска канализација
40. Електроенергетска мрежа
41. Телекомуникациска мрежа – ПТТ
42. Инвентаризација на бесправно изградени објекти
43. Анализа на степен на реализација на важечкиот урб. план
44. Анализа на можностите за просторен развој
45. Извод на план од повисоко ниво и други релевантни податоци
46. Извод од ГУП на Прилеп
47. Извод од ДУП
48. Ажурирана геодетска подлога
- M=1:1000
49. Документациона основа (инвентаризација и снимање на изграден град. фонд со постојна инфраструктура)
- M=1:1000
50. Документациона основа (инвентаризација на бесправно изградени градби)
51. M=1:1000
52. Планска документација
53. Текстуален дел
54. Вовед
55. Географска и геодетска местоположба на планскиот опфат

Службен гласник на Општина Прилеп бр. 2 од 23.02.2012 година

- | | |
|---|---|
| 56. Текстуални одредби на план од повисоко ниво | 85. Посебни услови за изградба, развој и користење на градежното земјиште на планот |
| 57. Планска програма | 86. Нумерички дел |
| 58. Опис и образложение на планскиот концепт на просторниот развој | 87. Нумерички показатели на ниво на плански опфат |
| 59. Систем на групи на класи на намени | 88. Нумерички показатели на ниво на градежни парцели |
| 60. Класа на намени | 89. Билансни показатели |
| 61. Густина на населеност | 90. Графички дел |
| 62. Парцелација и регулација | 91. Регулационен план M=1:1000 |
| 63. Урбано зеленило и озеленетост | 92. План на површини за градење M=1:1000 |
| 64. Планско решение на комунална инфраструктура | 93. Сообраќаен план со нивелациски план M=1:1000 |
| 65. Планско решение на сообраќајна инфраструктура | 94. Инфраструктурен план (електрика, вод. и канал.) M=1:1000 |
| 66. Хидротехничка инфраструктура | 95. Синтезен план M=1:1000 |
| 67. Водовод | |
| 68. Фекална канализација | |
| 69. Атмосферска канализација | |
| 70. Хидрантска мрежа | |
| 71. Електроенергетика | |
| 72. Улично осветлување | |
| 73. Телекомуникациска мрежа | |
| 74. Мобилна телефонија | |
| 75. Економско образложение | |
| 76. Мерки за заштита | |
| 77. Мерки за заштита и спасување | |
| 78. Мерки за заштита и спасување од пожар | |
| 79. Хидрантска мрежа | |
| 80. Мерки за заштита на животната средина | |
| 81. Мерки за заштита на природата | |
| 82. Мерки за заштита на културното наследство, конз. основи | |
| 83. Општи услови за изградба, развој и користење на градежното земјиште на планот | |
| 84. Други општи услови | |

Чл.3

Планот се заверува во 7(седум) примероци, од кои: еден се чува во архивата на Советот, еден кај органот што го спроведува, еден во надлежниот државен архив, еден примерок се доставува до Органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот, еден примерок се доставува до Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам, еден примерок се доставува до Државниот завод за геодетски работи и еден примерок се изложува кај донесувачот на Планот, заради достапност на јавноста.

Заверката со потпис и печат ќе ја изврши претседателот на Советот на општина Прилеп.

Чл.4

Составен дел на оваа Одлука е Извештајот од јавната презентација и јавната анкета, со образложение за прифатените и неприфатените забелешки, изработен од стручна комисија формирана од Градоначалникот на Општината.

Чл.5

Советот на општина Прилеп е должен во рок од 30 дена од донесувањето на Планот да обезбеди картирање на Планот на хамер или астралон. Картираните подлоги се предаваат на Државниот Завод за геодетски работи на чување и користење, како подлоги за издавање на нумерички податоци.

Чл.6

Планот ќе го спроведува надлежниот орган на општина Прилеп.

Чл.7

Оваа Одлука со заверен примерок од Планот се доставува до Органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот.

Чл.8

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07 - 466/7 ПРЕТСЕДАТЕЛ
22.02.2012 год. на Советот на општина Прилеп
Прилеп Проф. Д-р Гордана Мицеска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НАЦРТ - ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН НА УЕ БР.7, УБ 7.01, ПЛАНСКИ ОПФАТ "А" ВО ОПШТИНА ПРИЛЕП

1. Одлуката за утврдување Нацрт - Детален урбанистички план на УЕ бр.7, УБ 7.01, плански опфат "А" во Општина Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 471/7 ГРАДОНАЧАЛНИК

23.02.2012 година на Општина Прилеп
Прилеп Марјан Ристески

Врз основа на чл.24 ст.2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, ("Сл.весник на РМ" бр.51/05, 137/2007, 91/09, 124/10, 18/11 и/53/11), чл.22 ст.1,т.1 и чл.36 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на РМ"бр.5/02) и чл.14 ст.1 т.1 и чл.26 од Статутот на општина Прилеп ("Сл.гласник на општина Прилеп"бр.6/03), Советот на општина Прилеп на седницата одржана на ден 22.02.2012 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување Нацрт детален урбанистички план за УЕ бр.7,УБ 7.01 плански опфат „А,, во Општина Прилеп

чл.1

Се утврдува Нацрт детален урбанистички план за УЕ бр.7,УБ 7.01 плански опфат „А,, во Општина Прилеп, како што е означено во графичките прилози кои се составен дел на оваа Одлука,(во натамошниот текст:Планот)

Планскиот опфат предмет на разработка на деталниот урбанистички план е дефиниран со следната граница:

Од североисток во должина од 128,3м оди по осовина на постојната собирна улица „Маркова", со ознака С4а;
Од северозапад во должина од 191,1м оди по осовина на постојната пристапна улица „Панде Чесноска";
Од југозапад во должина од 78,7м оди по осовината на постојната пристапна улица „Круме Јаскоски";
Од југоисток границата на опфатот оди по осовина на постојната станбена улица „Мице Козар", во должина од 83,3м;
Од јужната страна на опфатот оди по осовината на станбената улица „Ленин", во должина од 169,5м.

Површината на планскиот опфат изнесува 2,72ха

Чл.2

Планот од чл.1 на оваа Одлука ги содржи следните прилози:

1 Нацрт детален урбанистички план за УЕ бр.7,УБ 7.01 плански опфат „А,,„ изработен е од ЈП за просторни И урбанистички планови од Прилеп , со тех.бр.72/11 од Декември 2011год.

ОПШТ ДЕЛ

1. Насловна страна
2. Содржина
3. Извод од регистрацијата на фирмата
4. Лиценца на фирмата
5. Решение за одредување на планери
6. Овластувања на планерите
7. Програма за донесување на урбанистички планови на територијата на општина прилеп за 2010 год.
8. Геодетски елаборат за геодетски работи за посебни намени за ажурирана геодетска подлога
9. Податоци за постојна инфраструктура од приватни и јавни претпријатија кои стопанисуваат со инфраструктурните водови
 - АД ЕВН - Скопје, КЕЦ - Прилеп
 - Македонски Телеком АД - Скопје
 - ЈКП Водовод и канализација - Прилеп
 - НУ Завод за заштита на спомениците на културата и музеј - Прилеп
 - Согласно од Дирекција за заштита и спасување
 - Мислење од Министерство за Култура

ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА

А - текстуален дел -
Вовед
Географско и геодетско одредување на подрачјето за планскиот опфат
Историјат на планирањето за подрачјето на планскиот опфат
Податоци за природните чинители во рамките на планскиот опфат
Податоци за создадените вредности и чинители во рамките на планскиот опфат
Инвентаризација и снимање на изградениот градежен фонд и вкупната физичка супраструктура
Инвентаризација и снимање на постојни споменички целини
Инвентаризација и снимање на изградената комунална инфраструктура
Инвентаризација и снимка на бесправно изградени градби
Анализа на степен на реализација на постојниот план
Анализа на можностите за просторен развој

Извод од план од повисоко ниво

Б - нумерички дел -
Нумерички показатели на постојната состојба

В - графички дел -

Извод од ГУП

Извод од ДУП

Ажурирана геодетска подлога----м=1:500

Инвентаризација и снимање на изградениот градежен фонд, вкупната физичка супраструктура и снимање на изградената комунална инфраструктура ---м=1:500

Инвентаризација и снимка на бесправно изградените градби-----м=1:500

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

А - текстуален дел -

1. Вид на планот, назив на подрачјето на планскиот опфат и плански период
2. Географска и геодетска местополжба на планскиот опфат со прецизен опис на неговата граница по границите на катастарските парцели со кои се совпаѓа, оски на улици или други експлицитни линеарни симболи на геодетската подлога.
3. Текстуални одредби од Изводот од план од повисоко ниво кои се однесуваат на планскиот опфат и претставуваат услови за планирање
4. Планска програма
5. Опис и образложение на планскиот концеп за просторниот развој и хармонизација на просторот на подрачјето во рамките на планскиот опфат
6. Опис и образложение на планските решенија за изградба, на наменската употреба на градежното земјиште парцелирано за изградба, на градежното земјиште за општа употреба, сообраќајната и комуналната инфраструктура
 - Намена на земјиштето и градбите
 - Регулациони и градежни линии
 - Површини за градба и висински план
 - Процент на изграденост
 - Коефициент на искористеност
 - Сообраќај и нивелациски план
 - Водовод и Канализација
 - Електрика и ПТТ
 - Заштита од пожар и други природни и технички непогоди
 - Плански решенија за отстранување и спречување на архитектонски бариери за инвадизирани лица
 - Заштита на животната средина
 - Мерки за заштита и спасување
 - Мерки за заштита на културното наследство

7. Економско образложение за начинот, обемот и динамиката на финасирање на реализацијата на планските решенија

8. Општи услови за изградба, развој и користење на земјиштето и градбите

9. Посебни услови за изградба, развој и користење на градежното земјиште и градбите

Б - нумерички дел -

1. Нумерички показатели на планираната состојба

2. Билансни показатели

В - графички дел -

1. Регулационен план -----м =1: 500

2. План на површини за градење -----
-----м =1:

500

3. Сообраќаен и нивелациски план м =1: 500

4. Инфраструктурен план-----м =1: 500

Водовод

Канализација

Електрика

ПТТ

5. Синтезен план на планските решенија-----

-----м =1:

500

2.Извештај од извршена стручна ревизија на Нацрт Планот

изработена од „Урбан Проект,,

ДООЕЛ Прилеп , со тех.бр.24-06/11 од

Декември 2011 година

3.Одговор по извештајот на Стручната ревизија тхе.бр. 72-а/11 од Ноември 2011год. од изработувачот на планот.

4.Мислење бр.03-93/3 од

16.01.2012год. од Комисијата за давање на мислење на планска документација формирана од страна на Градоначалникот на општина Прилеп .

6.Програма бр.07Б2549/6 од 28.12.2011година за измена и дополнување на Програмата за донесување на урбанистички планови на територијата на општина Прилеп за 2011год ,

Чл.3

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на општина Прилеп".

Број 07 - 466/8

ПРЕТСЕДАТЕЛ

22.02.2012 год. на Советот на општина Прилеп

П р и л е п Проф. Д-р Гордана Мицеска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГП БР. 3.14-А, УЕ 9, ДЕЛ ОД УБ 9/2, КВАРТ 1 И 2 (ДЕЛ ОД УБ 9.01- НОВА ПОДЕЛБА ПО ГУП) ВО ОПШТИНА ПРИЛЕП

1. Одлуката за утврдување Нацрт измена и дополнување на Детален урбанистички план за ГП бр.

3.14-а, УЕ 9, дел од УБ 9/2, квартал 1 и 2 (дел од УБ 9.01- нова поделба по ГУП) во Општина Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 471/8
23.02.2012 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.24 ст.2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, ("Сл.весник на РМ" бр. 51/05, 137/2007, 91/09, 124/10,18/11 и/ 53/11), чл.22 ст.1,т.1 и чл.36 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на РМ"бр.5/02) и чл.14 ст.1 т.1 и чл.26 од Статутот на општина Прилеп ("Сл. гласник на општина Прилеп"бр.6/03), Советот на општина Прилеп на седницата одржана на ден 22.02.2012 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување Нацрт измена и дополнување на детален урбанистички план за ГП.БР.3.14-а, УЕ 9, дел од УБ 9/2 ,Кварт 1 и 2 ,(дел од УБ 9.01-нова поделба по ГУП) во Општина Прилеп

чл.1

Се утврдува Нацрт измена и дополнување на детален урбанистички план за ГП.БР.3.14-а, УЕ 9, дел од УБ 9/2 ,Кварт 1 и 2 ,(дел од УБ 9.01-нова поделба по ГУП) , во Општина Прилеп, како што е означено во графичките прилози кои се составен дел на оваа Одлука,(во натамошниот текст:Планот)

Планскиот опфат предмет на разработка на деталниот урбанистички план е една градежна парцела во границите на кп. Бр.18757/2 и е дефиниран со следната граница:

-Од југоисток тротоарот на улица "Андон Слабејко",

-Од североисток границата се движи по границите на КП бр. 18758,

-Од југозапад оди по по границите на КП бр. 18756

-Од северозапад се движи по границите на КП бр. 18757/1.

Во рамките на опфатот е опфатена една к.п, со вкупна површина од 326м².

Чл.2

Планот од чл.1 на оваа Одлука ги содржи следните прилози:

1. Нацрт измена и дополнување на детален урбанистички план за ГП.БР.3.14-а, УЕ 9, дел од УБ 9/2 ,Кварт 1 и 2 ,(дел од УБ 9.01-нова поделба по ГУП) изработен е од „УРБАН ПРОЕКТ,, ДООЕЛ од Прилеп , со тех.бр.50/11, од Септември 2011год.

Насловна страна

Содржина

Извод од Централен регистар за регистрирана претежна дејност

Лиценца на правното лице за изработување на урбанистички планови

Решение за одредување на изработувачи на планската документација

Овластување на планерот за изработување на урбанистички планови

ДРУГА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- Копија од имотен лист

- Копија од катастарскиот план

- Извод од ГУП

- Извод од ДУП

- Планска програма

- Мислење на општина Прилеп за отпочнување постапка за изработка на ДУП

- Извод од програмата за измени и дополнување на програмата за донесување на урбанистички планови на територијата на општина Прилеп за 2011 година

- Податоци од ЕВН Македонија АД Скопје КЕЦ Прилеп

- Податоци од Македонски Телеком

- Податоци од ЈКП "Водовод и канализација" Прилеп

- Податоци од НУ Завод за заштита на спомениците на културата и музеј - Прилеп

- Елаборат за ажурирање на подлога ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА

ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ:

1. Вовед

2. Географски и геодетско одредување на подрачјето на планскиот опфат

3. Историјат на планирањето на подрачјето на планскиот опфат

4. Податоци за природните чинители и вредности во планскиот опфат

4.1. Природни фактори

4.2. Сеизмика

4.3. Клима

4.4. Инженерско- геолошки карактеристики

5. Податоци за создадените вредности и чинители

6. Инвентаризација на постоен градежен фонд

7. Инвентаризација на постојни споменични целини

8. Инвентаризација на изградената инфраструктура

7.1. Сообраќајна мрежа

7.2. Водоводна мрежа

7.3. Канализациона мрежа

7.4. Електрична мрежа

7.5. Телекомуникациска мрежа

9. Анализа на степен на реализација на важечкиот УП со можности за развој

10. Анализа на можностите за просторен развој

гласник на Општина Прилеп" (бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИТЕ
И ПОСТАПКИТЕ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА
СРЕДСТВА ОД БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА
ПРИЛЕП ЗА СПОРТСКИ КЛУБОВИ И
ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОРТСКИ
КЛУБОВИ**

1. Правилникот за утврдување на критериумите и постапките за доделување на средства од Буџетот на општина Прилеп за спортски клубови и професионални спортски клубови, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 471/9 ГРАДОНАЧАЛНИК
23.02.2012 година на Општина Прилеп
Прилеп Марјан Ристески

Врз основа на Закон за Локалната Самоуправа (Сл. Весник на Р.Македонија бр. 5/2002), Закон за Спортот (Сл. Весник на Р. Македонија бр.29/2002, 66/2004, 81/2008, 18/2011 и 51/2011) како и Статутот на Општина Прилеп (Сл. гласник на Општина Прилеп 6/2003, 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп, на седницата одржана на ден 22.02.2012 година, донесе:

ПРАВИЛНИК

за утврдување на критериумите и постапките за доделување на средства од Буџетот на Општина Прилеп за спортски клубови и професионални спортски клубови

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој Правилник се утврдуваат критериумите и постапката за доделување на средства од Буџетот на Општина Прилеп на спортски клубови и на професионални спортски клубови кои се натпреваруваат во сениорски лига систем на натпревари во повеќе степени.

Член 2

Клубовите од Член 1 на овој Правилник задолжително да се натпреваруваат во лигашки натпревари организирани од официјални спортски

федерации кои што се членки на Македонскиот Олимписки Комитет.

Член 3

Клубовите треба да имаат решение за вршење на дејност спорт, да се регистрирани со седиште во Општина Прилеп и домашните натпревари да ги играат на територијата на Општина Прилеп.

**КРИТЕРИУМИ И ИЗНОС ЗА
ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА**

Член 4

Висина на средствата кои што можат да бидат доделени по спорт и по степен на натпреварување, почнувајќи од највисок степен на натпревари до втор и трет степен на натпревари, за една календарска година:

1. Фудбал во машка и женска конкуренција:

1.1 За клубовите кои се натпреваруваат во прва лига до 2 500 000,00 денари;

1.2 За клубовите кои се натпреваруваат во втора лига до 1 200 000,00 денари;

1.3 За клубовите кои се натпреваруваат во трета лига до 200 000,00 денари;

2. Кошарка во машка и женска конкуренција:

2.1 За клубовите кои се натпреваруваат во прва лига до 1 200 000,00 денари;

2.2 За клубовите кои се натпреваруваат во втора лига до 600 000,00 денари;

3. Ракомет во машка и женска конкуренција

3.1 За клубовите кои се натпреваруваат во прва лига до 1 200 000,00 денари;

3.2 За клубовите кои се натпреваруваат во втора лига до 600 000,00 денари;

4. Одбојка во машка и женска конкуренција:

4.1 За клубовите кои се натпреваруваат во прва лига до 600 000,00 денари;

4.2 За клубовите кои се натпреваруваат во втора лига до 300 000,00 денари;

5. Пинг-понг во машка и женска конкуренција:

5.1 За клубовите кои се натпреваруваат во прва лига до 120 000,00 денари;

5.2 За клубовите кои се натпреваруваат во втора лига до 60 000,00 денари;

6. Клубовите од останатите спортови кои што се натпреваруваат во лигашки натпревари во машка и женска конкуренција:

6.1 За клубовите кои се натпреваруваат во прва лига до 120 000,00 денари;

6.2 За клубовите кои се натпреваруваат во втора лига до 60 000,00 денари;

Член 5

Доделените средства ќе се исплаќаат на две еднакви рати во текот на првиот и третиот квартал од календарската година за која се доделени.

Член 6

Доколку клубот во текот на календарската година премине од повисок во понизок ранг или обратно од понизок во повисок ранг на натпревари ќе се изврши корекција на износот на средствата согласно критериумите од член 4 на овој Правилник но не помалку или повеќе од 50% од претходно доделениот износ.

ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА

Член 7

Доделувањето на средствата ќе се врши врз основа на ЈАВЕН ПОВИК кој се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп" и на ВЕБ страната на општината како и во општинските информативни гласила, најдоцна до 01 март од тековната година за која што се објавува ЈАВНИОТ ПОВИК.

Член 8

Спортските клубови при конкурирањето треба да ги достават следните документи:

1. Решение за вршење дејност спорт, согласно Закон за спортот;

2. Доказ за обезбедени соодветни објекти, опрема и стручен кадар;

3. Доказ од соодветната федерација дека се натпреваруваат во сениорски лига систем на натпревари;

4. Програма на активности во тековната година со временски период за реализација на активностите;

5. Доказ за постигнати резултати и успеси во сите категории и видови на натпреварувања во претходните четири години;

Член 9

Документацијата од член 8 на овој Правилник се доставува до Комисија на Советот на Општина Прилеп која е надлежна и за спортот преку архивата на општината.

Комисијата на Советот на Општина Прилеп надлежна и за спортот, при разгледувањето на документацијата и доделувањето на средствата е должна да ги почитува и се придржува до критериумите утврдени со овој

Правилник, како и до законската регулатива поврзана со дејноста спорт.

Член 10

Надлежната комисија на Советот на Општина Прилеп согласно утврдените критериуми и доставената документација изготвува предлог за доделување на средства од Буџетот и истиот го доставува до Градоначалникот.

Надлежната Комисија предлогот за доделување на средствата од буџетот треба да го донесе најкасно до крајот на месец март од тековната година.

Врз основа на предлогот на комисијата Градоначалникот носи решение за исплата на доделените средства.

Член 11

Овој Правилник влегува во сила 8-от ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07 - 466/10 ПРЕТСЕДАТЕЛ
22.02.2012 год. на Советот на општина Прилеп
Прилеп Проф. Д-р Гордана Мицеска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот

на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧОКОТ ПО
ПРАВИЛНИКОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА
КРИТЕРИУМИТЕ И ПОСТАПКИТЕ ЗА
ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ОД
БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА
СПОРТСКИ КЛУБОВИ И
ПРОФЕСИОНАЛНИ
СПОРТСКИ КЛУБОВИ**

1. Заклучокот по Правилникот за утврдување на критериумите и постапките за доделување на средства од Буџетот на општина Прилеп за спортски клубови и професионални спортски клубови, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 471/9-1
23.02.2012 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 22.02.2012 година, претресувајќи го Правилникот за утврдување на критериумите и постапките за доделување на средства од Буџетот на Општина Прилеп за спортски клубови и професионални спортски клубови, донесе:

ЗАЛУЧОК

по Правилникот за утврдување на критериумите и постапките за доделување на средства од Буџетот на Општина Прилеп за спортски клубови и професионални спортски клубови

1. Во Правилникот за утврдување на критериумите и постапката за доделување на средства од Буџетот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 4/2009) во член 6 и член 8 став 1, подточка 1.1, за

поединечните спортови и постигнатите поединечни резултати на спортистите, да се предвидат критериуми со бодови, а врз основа на постигнатите резултати да се направи ранг листа, која ќе биде основа за наградување на спортистите.

2. Заклучокот ќе се објави во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07 - 466/10-1 ПРЕТСЕДАТЕЛ
22.02.2012 год. на Советот на општина Прилеп
Прилеп Проф. Д-р Гордана Мицеска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
УСВОЈУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ
ПЛАН ЗА 2012 ГОДИНА ЗА СМЕТКИТЕ
787 И 903 НА СОУ "РИСТЕ РИСТЕСКИ -
РИЧКО" - ПРИЛЕП**

1. Решението за усвојување на Финансискиот план за 2012 година за сметките 787 и 903 на СОУ "Ристе Ристески - Ричко" - Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 471/10 ГРАДОНАЧАЛНИК
23.02.2012 година на Општина Прилеп
Прилеп Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002) и член 26 став 1 точка 33 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 22.02.2012 година, донесе:

РЕШЕНИЕ

за усвојување на Финансискиот план за 2012 година за сметките 787 и 903

на СОУ "Ристе Ристески - Ричко" -
Прилеп

1. Се усвојува Финансискиот план за 2012 година за сметките 787 и 903 на СОУ "Ристе Ристески - Ричко" - Прилеп.

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07 - 466/11 ПРЕТСЕДАТЕЛ
22.02.2012 год. на Советот на општина Прилеп
Прилеп Проф. Д-р Гордана Мицеска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
УСВОЈУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ
ПЛАН ЗА 2012 ГОДИНА ЗА СМЕТКИТЕ
787 И 903 НА СОУ "ОРДЕ ЧОПЕЛА" -
ПРИЛЕП**

1. Решението за усвојување на Финансискиот план за 2012 година за сметките 787 и 903 на СОУ "Орде Чопела" - Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 471/11 ГРАДОНАЧАЛНИК
23.02.2012 година на Општина Прилеп
Прилеп Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002) и член 26 став 1 точка 33 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 22.02.2012 година, донесе:

РЕШЕНИЕ

за усвојување на Финансискиот план за 2012 година за сметките 787 и 903 на СОУ "Орде Чопела" - Прилеп

1. Се усвојува Финансискиот план за 2012 година за сметките 787 и 903 на СОУ "Орде Чопела" - Прилеп.

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07 - 466/12 ПРЕТСЕДАТЕЛ
22.02.2012 год. на Советот на општина Прилеп
Прилеп Проф. Д-р Гордана Мицеска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
УСВОЈУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ
ПЛАН ЗА 2012 ГОДИНА ЗА СМЕТКИТЕ
787 И 903 НА СОУ "ЃОРЧЕ ПЕТРОВ" -
ПРИЛЕП**

1. Решението за усвојување на Финансискиот план за 2012 година за сметките 787 и 903 на СОУ "Ѓорче Петров" - Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 471/12 ГРАДОНАЧАЛНИК
23.02.2012 година на Општина Прилеп
Прилеп Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002) и член 26 став 1 точка 33 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 22.02.2012 година, донесе:

РЕШЕНИЕ

Службен гласник на Општина Прилеп бр. 2 од 23.02.2012 година

за усвојување на Финансискиот план
за 2012 година за сметките 787 и 903
на СОУ "Ѓорче Петров" - Прилеп

1. Се усвојува Финансискиот план
за 2012 година за сметките 787 и 903
на СОУ "Ѓорче Петров" - Прилеп.

2. Решението влегува во сила со
денот на објавувањето во "Службен
гласник на Општина Прилеп".

Број 07 - 466/13 ПРЕТСЕДАТЕЛ
22.02.2012 год. на Советот на општина Прилеп
Прилеп Проф. Д-р Гордана Мицеска

Врз основа на член 50 став 1
точка 3 од Законот за локалната
самоуправа ("Службен весник на РМ"
бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот
на Општина Прилеп ("Службен
гласник на Општина Прилеп"
бр.6/2003) Градоначалникот на
Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
УСВОЈУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ
ПЛАН ЗА 2012 ГОДИНА ЗА СМЕТКИТЕ
787 И 903 НА СОЕПТУ "КУЗМАН
ЈОСИФОВСКИ - ПИТУ" - ПРИЛЕП

1. Решението за усвојување на
Финансискиот план за 2012 година за сметките
787 и 903 на СОЕПТУ "Кузман Јосифовски - Питу"
- Прилеп, се објавува во "Службен гласник на
Општина Прилеп".

Број 08 - 471/13 ГРАДОНАЧАЛНИК
23.02.2012 година на Општина Прилеп
Прилеп Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка
9 од Законот за локалната самоуправа
("Службен весник на РМ" бр. 5/2002) и
член 26 став 1 точка 33 од Статутот на
Општина Прилеп

("Службен гласник на Општина
Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005), Советот
на Општина Прилеп на седницата,
одржана на 22.02.2012 година, донесе:

Р Е Ш Е Н И Е
за усвојување на Финансискиот план
за 2012 година за сметките 787 и 903

на СОЕПТУ "Кузман Јосифовски - Питу"
- Прилеп

1. Се усвојува Финансискиот план
за 2012 година за сметките 787 и 903
на СОЕПТУ "Кузман Јосифовски - Питу"
- Прилеп.

2. Решението влегува во сила со
денот на објавувањето во "Службен
гласник на Општина Прилеп".

Број 07 - 466/14 ПРЕТСЕДАТЕЛ
22.02.2012 год. на Советот на општина Прилеп
Прилеп Проф. Д-р Гордана Мицеска

Врз основа на член 50 став 1
точка 3 од Законот за локалната
самоуправа ("Службен весник на РМ"
бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот
на Општина Прилеп ("Службен
гласник на Општина Прилеп"
бр.6/2003) Градоначалникот на
Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
УСВОЈУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ
ПЛАН ЗА 2012 ГОДИНА ЗА СМЕТКИТЕ
787 И 903 НА СОУ ГИМНАЗИЈА "МИРЧЕ
АЦЕВ" - ПРИЛЕП

1. Решението за усвојување на
Финансискиот план за 2012 година за
сметките 787 и 903 на СОУ Гимназија
"Мирче Ацев" - Прилеп, се објавува во
"Службен гласник на Општина
Прилеп".

Број 08 - 471/14 ГРАДОНАЧАЛНИК
23.02.2012 година на Општина Прилеп
Прилеп Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1
точка 9 од Законот за локалната
самоуправа ("Службен весник на РМ"
бр. 5/2002) и член 26 став 1 точка 33 од
Статутот на Општина Прилеп
("Службен гласник на Општина
Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005), Советот
на Општина Прилеп на седницата,
одржана на 22.02.2012 година, донесе:

Р Е Ш Е Н И Е

Службен гласник на Општина Прилеп бр. 2 од 23.02.2012 година

за усвојување на Финансискиот план за 2012 година за сметките 787 и 903 на СОУ Гимназија "Мирче Ацев" - Прилеп

1. Се усвојува Финансискиот план за 2012 година за сметките 787 и 903 на СОУ Гимназија "Мирче Ацев" - Прилеп.

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07 - 466/15 ПРЕТСЕДАТЕЛ
22.02.2012 год. на Советот на општина Прилеп
Прилеп Проф. Д-р Гордана Мицеска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
УСВОЈУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ
ПЛАН ЗА 2012 ГОДИНА ЗА СМЕТКИТЕ
787 И 903 НА ООУ "КОЧО РАЦИН" -
ПРИЛЕП**

1. Решението за усвојување на Финансискиот план за 2012 година за сметките 787 и 903 на ООУ "Кочо Рацин" - Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 471/15 ГРАДОНАЧАЛНИК
23.02.2012 година на Општина Прилеп
Прилеп Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002) и член 26 став 1 точка 33 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 22.02.2012 година, донесе:

РЕШЕНИЕ

за усвојување на Финансискиот план за 2012 година за сметките 787 и 903 на ООУ "Кочо Рацин" - Прилеп

1. Се усвојува Финансискиот план за 2012 година за сметките 787 и 903 на ООУ "Кочо Рацин" - Прилеп.

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07 -466/16 ПРЕТСЕДАТЕЛ
22.02.2012 год. на Советот на општина Прилеп
Прилеп Проф. Д-р Гордана Мицеска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
УСВОЈУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН ЗА
2012 ГОДИНА ЗА СМЕТКИТЕ 787 И 903 НА
ООУ "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" - ПРИЛЕП**

1. Решението за усвојување на Финансискиот план за 2012 година за сметките 787 и 903 на ООУ "Гоце Делчев" - Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 471/16 ГРАДОНАЧАЛНИК
23.02.2012 година на Општина Прилеп
Прилеп Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002) и член 26 став 1 точка 33 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 22.02.2012 година, донесе:

РЕШЕНИЕ
за усвојување на Финансискиот план за 2012 година за сметките 787 и 903 на ООУ "Гоце Делчев" - Прилеп

Службен гласник на Општина Прилеп бр. 2 од 23.02.2012 година

1. Се усвојува Финансискиот план за 2012 година за сметките 787 и 903 на ООУ "Гоце Делчев" - Прилеп.

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07 - 466/17 ПРЕТСЕДАТЕЛ
22.02.2012 год.а на Советот на општина Прилеп
Прилеп Проф. Д-р Гордана Мицеска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН ЗА 2012 ГОДИНА ЗА СМЕТКИТЕ 787 И 903 НА ООУ "ДОБРЕ ЈОВАНОСКИ" - ПРИЛЕП

1. Решението за усвојување на Финансискиот план за 2012 година за сметките 787 и 903 на ООУ "Добре Јованоски" - Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 471/17 ГРАДОНАЧАЛНИК
23.02.2012 година на Општина Прилеп
Прилеп Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002) и член 26 став 1 точка 33 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 22.02.2012 година, донесе:

РЕШЕНИЕ

за усвојување на Финансискиот план за 2012 година за сметките 787 и 903 на ООУ "Добре Јованоски" - Прилеп

1. Се усвојува Финансискиот план за 2012 година за сметките 787 и 903 на ООУ "Добре Јованоски" со корекција на приходната страна 741 - Приходи од Буџетот наместо

32.760.000,00 денари треба да стои 37.080.000,00 денари.

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07 - 466/18 ПРЕТСЕДАТЕЛ
22.02.2012 год. на Советот на општина Прилеп
Прилеп Проф. Д-р Гордана Мицеска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН ЗА 2012 ГОДИНА ЗА СМЕТКИТЕ 787 И 903 НА ООУ "БЛАЖЕ КОНЕСКИ" - ПРИЛЕП

1. Решението за усвојување на Финансискиот план за 2012 година за сметките 787 и 903 на ООУ "Блаже Конески" - Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 471/18 ГРАДОНАЧАЛНИК
23.02.2012 година на Општина Прилеп
Прилеп Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002) и член 26 став 1 точка 33 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 22.02.2012 година, донесе:

РЕШЕНИЕ

за усвојување на Финансискиот план за 2012 година за сметките 787 и 903 на ООУ "Блаже Конески" - Прилеп

Службен гласник на Општина Прилеп бр. 2 од 23.02.2012 година

1. Се усвојува Финансискиот план за 2012 година за сметките 787 и 903 на ООУ "Блаже Конески" - Прилеп.

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07 - 466/19 ПРЕТСЕДАТЕЛ
22.02.2012 год. на Советот на општина Прилеп
Прилеп Проф. Д-р Гордана Мицеска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
УСВОЈУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ
ПЛАН ЗА 2012 ГОДИНА ЗА СМЕТКИТЕ
787 И 903 НА ООУ "КЛИМЕНТ
ОХРИДСКИ" - ПРИЛЕП**

1. Решението за усвојување на Финансискиот план за 2012 година за сметките 787 и 903 на ООУ "Климент Охридски" - Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 471/19 ГРАДОНАЧАЛНИК
23.02.2012 година на Општина Прилеп
Прилеп Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002) и член 26 став 1 точка 33 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 22.02.2012 година, донесе:

РЕШЕНИЕ
за усвојување на Финансискиот план за 2012 година за сметките 787 и 903 на ООУ "Климент Охридски" - Прилеп

1. Се усвојува Финансискиот план за 2012 година за сметките 787 и 903

на ООУ "Климент Охридски" - Прилеп.

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07 - 466/20 ПРЕТСЕДАТЕЛ
22.02.2012 год.а на Советот на општина Прилеп
Прилеп Проф. Д-р Гордана Мицеска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
УСВОЈУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ
ПЛАН ЗА 2012 ГОДИНА ЗА СМЕТКИТЕ
787 И 903 НА ООУ "РАМПО ЛЕВКАТА" -
ПРИЛЕП**

1. Решението за усвојување на Финансискиот план за 2012 година за сметките 787 и 903 на ООУ "Рампо Левката" - Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 471/20 ГРАДОНАЧАЛНИК
23.02.2012 година на Општина Прилеп
Прилеп Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002) и член 26 став 1 точка 33 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 22.02.2012 година, донесе:

РЕШЕНИЕ
за усвојување на Финансискиот план за 2012 година за сметките 787 и 903 на ООУ "Рампо Левката" - Прилеп

Службен гласник на Општина Прилеп бр. 2 од 23.02.2012 година

1. Се усвојува Финансискиот план за 2012 година за сметките 787 и 903 на ООУ "Рампо Левката" - Прилеп.

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07 - 466/21 ПРЕТСЕДАТЕЛ
22.02.2012 год. на Советот на општина Прилеп
Прилеп Проф. Д-р Гордана Мицеска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
УСВОЈУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН ЗА
2012 ГОДИНА ЗА СМЕТКИТЕ 787 И 903 НА
ООУ "КИРЕ ГАВРИЛОСКИ -ЈАНЕ" - ПРИЛЕП

1. Решението за усвојување на Финансискиот план за 2012 година за сметките 787 и 903 на ООУ "Кире Гаврилоски -Јане" - Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 471/21 ГРАДОНАЧАЛНИК
23.02.2012 година на Општина Прилеп
Прилеп Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002) и член 26 став 1 точка 33 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005), Советот на Општина Прилеп на седницата , одржана на 22.02.2012 година, донесе:

Р Е Ш Е Н И Е
за усвојување на Финансискиот план
за 2012 година за сметките 787 и 903
на ООУ "Кире Гаврилоски - Јане" -
Прилеп

1. Се усвојува Финансискиот план за 2012 година за сметките 787 и 903 на ООУ "Кире Гаврилоски - Јане" - Прилеп.

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07 - 466/22 ПРЕТСЕДАТЕЛ
22.02.2012 год. на Советот на општина Прилеп
Прилеп Проф. Д-р Гордана Мицеска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
УСВОЈУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН ЗА
2012 ГОДИНА ЗА СМЕТКИТЕ 787 И 903 НА
ООМУ "ОРДАН МИХАЈЛОСКИ - ОЦКА"
- ПРИЛЕП

1. Решението за усвојување на Финансискиот план за 2012 година за сметките 787 и 903 на ООМУ "Ордан Михајлоски - Оцка" - Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 471/22 ГРАДОНАЧАЛНИК
23.02.2012 година на Општина Прилеп
Прилеп Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002) и член 26 став 1 точка 33 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005), Советот на Општина Прилеп на седницата , одржана на 22.02.2012 година, донесе:

Р Е Ш Е Н И Е
за усвојување на Финансискиот план
за 2012 година за сметките 787 и 903
на ООМУ "Ордан Михајлоски - Оцка" -
Прилеп

1. Се усвојува Финансискиот план за 2012 година за сметките 787 и 903 на ООМУ "Ордан Михајлоски - Оцка" - Прилеп.

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07 - 466/23 ПРЕТСЕДАТЕЛ
22.02.2012 год. на Советот на општина Прилеп
Прилеп Проф. Д-р Гордана Мицеска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
УСВОЈУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ
ПЛАН ЗА 2012 ГОДИНА ЗА СМЕТКИТЕ
787 И 903 НА ООУ "СТРАШО ПИНЏУР" С.
МАЛО КОЊАРИ - ПРИЛЕП**

1. Решението за усвојување на Финансискиот план за 2012 година за сметките 787 и 903 на ООУ "Страшо Пинџур" с. Мало Коњари - Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 471/23 ГРАДОНАЧАЛНИК
23.02.2012 година на Општина Прилеп
Прилеп Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002) и член 26 став 1 точка 33 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 22.02.2012 година, донесе:

РЕШЕНИЕ
за усвојување на Финансискиот план
за 2012 година за сметките 787 и 903
на ООУ "Страшо Пинџур" с. Мало
Коњари - Прилеп

1. Се усвојува Финансискиот план за 2012 година за сметките 787 и 903

на ООУ "Страшо Пинџур" с. Мало Коњари - Прилеп.

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07 - 466/24 ПРЕТСЕДАТЕЛ
22.02.2012 год. на Советот на општина Прилеп
Прилеп Проф. Д-р Гордана Мицеска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА
ПЛАНИРАНИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ
ЕКСКУРЗИИ НА ООУ "СТРАШО
ПИНЏУР" С. МАЛО КОЊАРИ - ПРИЛЕП
ЗА УЧЕБНАТА 2011/2012 ГОДИНА, ЗА
ИИИ, ВИ И ВИИИ ОДДЕЛЕНИЕ**

1. Решението за давање согласност на планираните наставно-научни екскурзии на ООУ "Страшо Пинџур" с. Мало Коњари - Прилеп за учебната 2011/2012 година, за ИИИ, ВИ и ВИИИ одделение, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 471/24 ГРАДОНАЧАЛНИК
23.02.2012 год.а на Општина Прилеп
Прилеп Марјан Ристески

Врз основа на член 7 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта бр. 10 - 4061/1 од 01.11.2010 година и број 11 - 4810/2 од 28.09.2011 година на Министерот за образование, член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003), Советот на Општина Прилеп на

РЕШЕНИЕ

за давање согласност на планираните наставно-научни екскурзии на ООУ "Страшо Пинџур" с. Мало Коњари - Прилеп за учебната 2011/2012 година, за ИИИ, ВИ старо и ВИИИ одделение

1. Се дава согласност на планираните наставно-научни екскурзии на ООУ "Страшо Пинџур" с. Мало Коњари - Прилеп за учебната 2011/2012 година, за ИИИ, ВИ старо и ВИИИ одделение и тоа:

- Програма за екскурзија со ученици за ИИИ, ВИ старо одделение.

- Програма за екскурзија со ученици од ВИИИ одделение.

2. Решението ќе се објави во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07 - 466/25 ПРЕТСЕДАТЕЛ
22.02.2012 год.а на Советот на општина Прилеп
Прилеп Проф. Д-р Гордана Мицеска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН ЗА 2012 ГОДИНА ЗА СМЕТКИТЕ 787 И 903 НА ООУ "КРУМЕ ВОЛНАРОСКИ" С. ТОПОЛЧАНИ - ПРИЛЕП

1. Решението за усвојување на Финансискиот план за 2012 година за сметките 787 и 903 на ООУ "Круме Волнароски" с. Тополчани - Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 471/25 ГРАДОНАЧАЛНИК
23.02.2012 год. на Општина Прилеп

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002) и член 26 став 1 точка 33 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 22.02.2012 година, донесе:

РЕШЕНИЕ

за усвојување на Финансискиот план за 2012 година за сметките 787 и 903 на ООУ "Круме Волнароски" с. Тополчани - Прилеп

1. Се усвојува Финансискиот план за 2012 година за сметките 787 и 903 на ООУ "Круме Волнароски" с. Тополчани - Прилеп.

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07 - 466/26 ПРЕТСЕДАТЕЛ
22.02.2012 год. на Советот на општина Прилеп
Прилеп Проф. Д-р Гордана Мицеска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН ЗА 2012 ГОДИНА ЗА СМЕТКИТЕ 787 И 903 НА ООУ "КИРИЛ И МЕТОДИЈ" С. КАНАТЛАРЦИ - ПРИЛЕП

1. Решението за усвојување на Финансискиот план за 2012 година за сметките 787 и 903 на ООУ "Кирил и Методиј" с. Канатларци - Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 471/26 ГРАДОНАЧАЛНИК
23.02.2012 година на Општина Прилеп

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002) и член 26 став 1 точка 33 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 22.02.2012 година, донесе:

РЕШЕНИЕ

за усвојување на Финансискиот план за 2012 година за сметките 787 и 903 на ООУ "Кирил и Методиј" с. Канатларци - Прилеп

1. Се усвојува Финансискиот план за 2012 година за сметките 787 и 903 на ООУ "Кирил и Методиј" с. Канатларци - Прилеп.

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07 - 466/27 П Р Е Т С Е Д А Т Е Л
22.02.2012 год. на Советот на општина Прилеп
П р и л е п Проф. Д-р Гордана Мицеска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА 10 СТАРИ АРМАТУРИ ОД 125Њ НА ЦРКВАТА "СВЕТО ПРЕОБРАЖЕНИЕ" - ПРИЛЕП

1. Решението за одобрување на 10 стари арматури од 125Њ на Црквата "Свето Преображение" - Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 471/27 Г Р А Д О Н А Ч А Л Н И К
23.02.2012 година на Општина Прилеп
П р и л е п Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 т.10 од Законот за локалната самоуправа ("Сл.весник на РМ" бр.5/2002) и член 26 став 1 точка 33 од Статутот на општина Прилеп ("Сл. гласник на општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005) Советот на општина Прилеп на седницата одржана на 22.02.2012 година, донесе:

РЕШЕНИЕ

за одобрување на 10 стари арматури од 125 Њ на Црквата "Свето Преображение" Прилеп

1. На Црквата "Свето Преображение" Прилепсе доделуваат 10 стари арматури од 125 Њ, кои ги има на располагање Општина Прилеп.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07 - 466/28 П Р Е Т С Е Д А Т Е Л
22.02.2012 год. на Советот на општина Прилеп
П р и л е п Проф. Д-р Гордана Мицеска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА 4 НОВИ УЛИЧНИ ЛАМБИ НА ЦРКВАТА "СВЕТО ВОЗНЕСЕНИЕ ХРИСТОВО" С. ТОПОЛЧАНИ - ПРИЛЕП

1. Решението за одобрување на 4 нови улични ламби на Црквата "Свето Вознесение Христово" с. Тополчани - Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 471/28 Г Р А Д О Н А Ч А Л Н И К
23.02.2012 година на Општина Прилеп
П р и л е п Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 т.10 од Законот за локалната самоуправа ("Сл.весник на РМ" бр.5/2002) и член 26 став 1 точка 33 од Статутот на општина Прилеп ("Сл. гласник на општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005) Советот на општина Прилеп на седницата одржана на 22.02.2012 година, донесе:

Р Е Ш Е Н И Е

за одобрување на 4 нови улични ламби на Црквата "Свето Вознесение Христово" с. Тополчани - Прилеп

1. На Црквата "Свето Вознесение Христово" с. Тополчани - Прилеп, се доделуваат 4 нови улични ламби.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07 - 466/29 П Р Е Т С Е Д А Т Е Л
22.02.2012 год. на Советот на општина Прилеп
П р и л е п Проф. Д-р Гордана Мицеска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД КОРИСТНИЧКО ПРАВО НА НЕДВИЖЕН ИМОТ НАМЕНЕТ ЗА ТЕХНОЛОШКА ИНДУСТРИСКА РАЗВОЈНА ЗОНА НА КП БР. 468/2 ВО КО МАЛО РУВЦИ

1. Одлуката за откажување од користничко право на недвижен имот наменет за Технолошка индустриска развојна зона на КП бр. 468/2 во КО Мало Рувци, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 471/29 Г Р А Д О Н А Ч А Л Н И К
23.02.2012 година на Општина Прилеп
П р и л е п Марјан Ристески

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од Законот за локална самоуправа на РМ (Сл.Весник на РМ бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот на Општина Прилеп (Сл.Гласник на Општина Прилеп бр.6/2003 и 4/2005), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 22.02.2012 година, донесе:

О Д Л У К А

за откажување од корисничко право на недвижен имот наменет за Технолошка индустриска развојна зона на КП број 468/2 во КО Мало Рувци

чл.1

Општина Прилеп како корисник на недвижен имот (земјоделско земјиште) наменето за Технолошка индустриска развојна зона, на КП бр. 468/2 во површина од 104 м², утврден во Имотниот лист бр.104 во КО Мало Рувци од Државен завод за геодетски работи -Одделение за премер и катастар -Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од корисничкото право над овој недвижен имот.

чл.2

На Државниот завод за геодетски работи - Одделение за премер и катастар - Прилеп, како надлежна институција, и се дава овластување да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука представува основ за бришење на корисничкото право над овој недвижен имот (земјоделско земјиште) наменето за Технолошка индустриска развојна зона од чл.1 од оваа Одлука.

чл.3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во "Службен Гласник на Општина Прилеп".

Број 07 - 466/30 П Р Е Т С Е Д А Т Е Л
22.02.2012 година на Советот на општина
Прилеп
П р и л е п Проф. Д-р Гордана Мицеска

Службен гласник на Општина Прилеп бр. 2 од 23.02.2012 година

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РАБОТНОТО
ВРЕМЕ НА УГОСТИТЕЛСКИТЕ ОБЈЕКТИ
ЗА ВРЕМЕ НА МЕЃУНАРОДНИОТ
КАРНЕВАЛ "ПРОЧКА" ЗА 2012
ГОДИНА

1. Одлуката за продолжување на работното време на угостителските објекти за време на Меѓународниот карневал "Прочка" за 2012 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 471/30
23.02.2012 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 23 став 2 од Законот за угостителската дејност ("Службен весник на РМ" 62/2004), член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" 5/2002) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на општина Прилеп ("Службен гласник на општина Прилеп" 6/2003 и 4/2005), Советот на општина Прилеп на седницата одржана на 22.02. 2012 година, донесе:

О Д Л У К А

за продолжување на работното време на угостителските објекти за време на Меѓународниот карневал "ПРОЧКА" за 2012 година

Член 1

Со оваа Одлука се продолжува работното време на угостителските објекти во градот и штандовите учесници на Меѓународниот карневал "ПРОЧКА" за време од 1 час подолго од работното време на угостителските објекти определено со член 23 од Законот за угостителската дејност.

Член 2

Продолженото работно време се однесува само за деновите: ПЕТОК и САБОТА пред денот на одржувањето на фестивалот и НЕДЕЛА кога се одржува Меѓународниот карневал "ПРОЧКА" во 2012 година.

Член 3

Одлуката да се достави до надлежните инспекциски служби, МВР-УВР Прилеп, организаторот на карневалот, градоначалникот и архивата на општина Прилеп.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен гласник на општина Прилеп".

Број 07 - 466/31
22.02.2012 год.
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
а Советот на Општина Прилеп
Проф. Д-р Гордана Мицеска

СОДРЖИНА

на "Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 2
од 23.02.2012 година

- Заклучоци за донирање на средства за Црквата "Св. Петка" и деца со посебни потреби, заболени од церебрална парализа.....**Стр. 1**
- 1. Одлука за пренамена на средства во Буџетот на општина Прилеп за 2012 година.....**Стр. 2**
- 2. Решение за давање согласност на Извештајот за извршениот Оперативен план на ЈКП "Комуналец" за 2011 година.....**Стр. 2**
- 3. Решение за давање согласност на Извештајот на ЈКП "Комуналец" за спроведување на Програмата за управување на отпад во општина Прилеп за 2011 година.....**Стр. 3**
- 4. Одлука за донесување на Детален урбанистички план за УЕ.5, Урбан Блок 5.02, плански опфат "А" во Општина Прилеп.....**Стр. 3**
- 5. Одлука за донесување на Детален урбанистички план за УАЕ бр.11, Урбан Блок 11/3, плански опфат блок "Б" во Општина Прилеп.....**Стр. 6**
- 6. Одлука за донесување на Детален урбанистички план за УЕ13, Урбан Блок 13.01, плански опфат "А" во Општина Прилеп.....**Стр. 8**
- 7. Предлог - Одлука за утврдување Нацрт - Детален урбанистички план на УЕ бр.7, УБ 7.01, планским опфат "А" во Општина Прилеп.....**Стр.12**
- 8. Одлука за утврдување Нацрт измена и дополнување на Детален урбанистички план за ГП бр. 3.14-а, УЕ 9, дел од УБ 9/2, квартал 1 и 2 (дел од УБ 9.01-нова населба по ГУП) во Општина Прилеп.....**Стр. 14**
- 9. Правилник за утврдување на критериумите и постапките за доделување на средства од Буџетот на општина Прилеп за спортски клубови и професионални спортски клубови.....**Стр. 16**
- Заклучок по Правилникот.**Стр. 17**
- 10. Решение за усвојување на Финансискиот план за 2012 година за сметките 787 и 903 на СОУ "Ристе Ристески - Ричко" - Прилеп.....**Стр. 18**
- 11. Решение за усвојување на Финансискиот план за 2012 година за сметките 787 и 903 на СОУ "Орде Чопела" - Прилеп.....**Стр.18**
- 12. Решение за усвојување на Финансискиот план за 2012 година за сметките 787 и 903 на СОУ "Ѓорче Петров" - Прилеп.....**Стр. 19**
- 13. Решение за усвојување на Финансискиот план за 2012 година за сметките 787 и 903 на СОЕПТУ "Кузман Јосифоски - Питу" - Прилеп.....**Стр. 19**
- 14. Решение за усвојување на Финансискиот план за 2012 година за сметките 787 и 903 на СОУ Гимназија "Мирче Ацев" - Прилеп.....**Стр. 19**
- 15. Решение за усвојување на Финансискиот план за 2012 година за сметките 787 и 903 на ООУ "Кочо Рацин" - Прилеп.....**Стр. 20**
- 16. Решение за усвојување на Финансискиот план за 2012 година за сметките 787 и 903 на ООУ "Гоце Делчев" - Прилеп.**Стр. 20**
- 17. Решение за усвојување на Финансискиот план за 2012 година за сметките 787 и 903 на ООУ "Добре Јованоски" - Прилеп.**Стр.21**

18. Решение за усвојување на Финансискиот план за 2012 година за сметките 787 и 903 на ООУ "Блаже Конески" - Прилеп.....Стр. 21
19. Решение за усвојување на Финансискиот план за 2012 година за сметките 787 и 903 на ООУ "Климент Охридски" - Прилеп.....Стр.21
20. Решение за усвојување на Финансискиот план за 2012 година за сметките 787 и 903 на ООУ "Рампо Левката" - Прилеп.....Стр. 22
21. Решение за усвојување на Финансискиот план за 2012 година за сметките 787 и 903 на ООУ "Кире Гаврилоски -Јане" - Прилеп.....Стр. 22
- 22.Решение за усвојување на Финансискиот план за 2012 година за сметките 787 и 903 на ООМУ "Ордан Михајлоски - Оцка" - Прилеп.....Стр. 23
- 23.Решение за усвојување на Финансискиот план за 2012 година за сметките 787 и 903 на ООУ "Страшо Пинџур" с Мало Коњари - Прилеп.....Стр. 23
24. Решение за давање согласност на планираните наставно-научни екскурзии на ООУ "Страшо Пинџур" с. Мало Коњари - Прилеп за учебната 2011/2012 година, за ИИИ, ВИ и ВИИИ одделение.....Стр. 24
25. Решение за усвојување на Финансискиот план за 2012 година за сметките 787 и 903 на ООУ "Круме Волнароски" с. Тополчани - Прилеп.....Стр. 24
26. Решение за усвојување на Финансискиот план за 2012 година за сметките 787 и 903 на ООУ "Кирил и Методиј" с. Канатларци - Прилеп.....Стр. 24
27. Решение за одобрување на 10 стари нарматури од 125Њ на Црквата "Свето Преображение" - Прилеп.....Стр. 25
28. Решение за одобрување на 4 нови улични ламби на Црквата "Свето Вознесение Христово" с. Тополчани - Прилеп.....Стр. 25
29. Одлука за откажување од користничко право на недвижен имот наменет за Технолошка индустриска развојна зона на КП бр. 468/2 во КО Мало Рувци.Стр. 26
- 30.Одлука за продолжување на работното време на угостителските објекти за време на Меѓународниот карневал "Прочка" за 2012 година.....Стр. 26

**Издава: Општина Прилеп. Главен и одговорен уредник: Марјан Ристески -
Градоначалник на Општина Прилеп. Дизајн и компјутерска обработка: Горица
Чатлеска. Печати: Одделение за правни работи. Тираж: 60 примероци.**